

ЈКП „Комуналец“ – Прилеп
Арх.бр. 03-1779/1
14.10.2022 година



П Р О Г Р А М А

**за работа на Прифатилиштето за бездомни кучиња
за 2023 год.**

Октомври 2022

1. Вовед

Програмата за решавање на проблемот со сопственичките и бездомните кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот, е во согласност со Законот за заштита и благосостојба на животните („Службен весник на РМ“бр.149/14; 149/15 и 53/16) и обврските на општините кои произлегуваат од истиот закон.

Со оваа Програма се утврдуваат активностите за третирање и здравствена заштита на бездомните и сопственичките кучиња, односно мерките за намалување нерегистрирани и регистрирани кучиња затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот, како и контрола на нивниот број; условите, организацијата и обемот на извршување, начинот на финансирањето; уредено со законски обврски.

„Залови - стерилизирај – вакцинирај - врати“ е проценета како ефикасна стратегија која ќе продолжи да се применува и да биде дел од новата тригодишна програма во Прифатилиштето за кучиња ЈКП “Комуналец” Прилеп.

Проценката на ефикасност, економска исплатливост, успешна здравствена заштита на кучињата и на населението и етичката исправност на методата е утврдена според:

- Трошоците се еднократни и разумни.
- Нема непотребни трошоци за долготрајно стационарање на животните во прифатилиштето.
- Стерилизираните/кастрираните кучиња повеќе не се размножуваат.
- Вратени на локацијата од која се заловени ја чуваат локацијата од миграција на други единки со што се превенираат болести.
- Хормоналниот статус им е урамнотежен и кучињата не се агресивни.
- Случаевите на каснувања опаѓаат за 95%.
- Нема глутници кои се резултат на женки во циклус.
- Кучето е вакцинирано, тестирано и третирано против вантрешни и надворешни паразити.
- Обележано е со ушна маркица и познато му е на населението, а има и поголеми шанси да се вдоми.
- Се воспоставува контрола на теренот при што се исклучува можноста за појава на Беснило.
- Со позитивните законски акти кои го опфаќаат одговорното сопствеништво и нивна доследна примена, проблемот се решава ефикасно, хумано и трајно.

Истовремено, во Програмата за решавање на проблемот со сопственичките и бездомните кучиња се уредуваат мерките кои ќе резултираат со зголемување на одговорноста на сопственичките кучиња, согласно член 27 од Законот за заштита и благосостојба на животните

(„Службен весник на РМ“бр.149/14; 149/15 и 53/16), нивно одговорно и совесно чување, како почитување на законските одредби од Правилникот за идентификација и регистрација на домашните миленици („Службен весник на РМ“бр.95/12 од 01.02.2013).

2. Основни цели на Програмата

Главните цели на Програмата 2022

- намален број на напуштени кучиња кои се наоѓаат на јавни површини,
- намалување на каснувањата на граѓаните,
- спречување на нарушување на јавниот ред и мир,
- намалување на трошоците за плаќање оштета на каснатите граѓани,
- спречување на ширење на заразни и паразитарни болести и
- генерално подигнување на свеста кај граѓаните во однос на начинот на држење и чување на кучињата.

ЈКП “Комуналец” Прилеп ќе ги постигни целите преку реализација на следните активности и мерки:

- Спроведување на стратегијата „залови – стерилизирај – вакцинирај – врати“ на бездомните кучиња и сите кучиња кои се затекнати слободни на улица;
- Вдомување;
- Волонтирање;
- Едукација

односно казнени мерки¹:

- Казнени мерки за неспроведување на закон за физичко лице;
- Казнени мерки за неспроведување на закон за правно лице.

Спроведувањето на оваа програма воспоставува т.е. гарантира минимална и контролирана бројка на напуштени кучиња на јавните места кои ја штитат локацијата од прилив на нови единки (непознати на населението, репродуктивно способни), со што се избегнуваат непријатностите и потешките последици за граѓаните и самите животни.

3. Мерки

¹Предвидени Законот за заштита и благосостојба на животните („Службен весник на РМ“бр.149/14; 149/15 и 53/16), со кои ќе се поттикне и дефинира одговорното чување на домашни миленици (забрана за неконтролирано размножување на милениците освен во услови дефинирани со Законот, како и забрана за нивно напуштање). Согласно Закон, за постапување по однос на казнените мерки е надлежна Агенцијата за храна и ветеринарство;

- 1) Спроведување на стратегијата „залови – стерилизирај – вакцинирај – врати“ на бездомните кучиња.

Стратегијата „залови – стерилизирај – вакцинирај – врати“ вклучува:

- Заловување и транспорт на кучето;
- Прием и преглед по следниот редослед и план:
 - Претходно запознавање со кучето (опис и податоци за потеклото за животното);
 - Испитување на општата состојба на кучето, што вклучува: одредување на телесна градба, ухранетост, темперамент, положба на телото во просторот, конституција и тријаз (температура и дишење);
 - Специјално испитување како што се преглед на кожа и поткожно сврзно ткиво, преглед на слузокожа, испитување на органи за дишење, испитување на органи за варење, испитување на органи за мокрење и испитување на органи за движење;
 - Тестирање на лажманиоза по акредитирана метода;
 - Дехелминтизација (третман против внатрешни паразити);
 - Третман против надворешни паразити;
 - Идентификација и регистрација;
 - Стерилизација или кастрација²;
 - Вакцинација против беснило;
 - Враќање³.

- 2) Вдомување

Посвојување и вдомување е најхуман начин за згрижување на напуштените кучиња. Сите животни кои се вдомуваат, мора да бидат вакцинирани, стерилизирани и да имаат микрочип.

Вдомувањето се одвива со постапка на потпишување изјава за совесно и одговорно чување како и пополнување на апликација со цел да се има увид и контрола на местото на живеење и начинот на одгледување на кучето. Поради строгата евиденција, потенцијалниот сопственик на бездомно куче, заедно со апликацијата треба да приложи и документ за идентификација. Прифатилиштето го задржува и правото на контрола на вдомените кучиња.

Со цел да се олесни и промовира вдомувањето на бездомните животни, прифатилиштето соработува со сите граѓани, љубители на животните, како и активистите и волонтерите кои се залагаат за подобар живот и благосостојба кај кучињата.

²Хируршките интервенции се извршуваат во ветеринарна установа, избрана по пат на тендерска постапка;

³Односно повторно враќање на животните на локацијата од каде што биле заловени, доколку не се претходно вдомени;

Истовремено, како посебна мерка за поефикасно вдомување на кучињата, секојдневно ќе се ажурираат и поставуваат информации на веб порталот на ЈКП „Комуналец“ – Прилеп, но и ќе се одржуваат едукативни-промотивни настани за вдомување, како и отворени денови за посета.

3) Волонтирање

Волонтирањето е начин на пружење на љубов и грижа на животните кои се напуштени или злоупотребувани од нивните сопственици или родени на улица и бараат нов дом. Тие најчесто се повредни, болни, истрауматизирани и се во очајна потреба за љубов и грижа.

Волонтерите ќе имаат задача да поминуваат време со животните и да се грижат за нив во периодот додека се лекуваат, односно во рековалесцентниот период. Волонтерите ќе имаат задача да ги шетаат кучињата, да им спремаат храна, да ја одржуваат хигиената во боксовите и да поминуваат време придружено со многу љубов и внимание. Истовремено, за оние волонтери кои се заинтересирани за поквалитетна едукација можат да добијат совети за правилна нега и третман на кучињата, како и да присуствуваат на ветеринарните интервенции кои ќе бидат изведувани во прифатилиштето.

Ова е одлична шанса слободното време да се поминува на еден хуман начин, но и да се помогне на заедницата и општеството.

4) Едукација

Една од мерките на оваа Програма е едукација и информирање на јавноста со активностите на истата. Образованието е едно од долгорочните позитивни решенија за контрола на бездомните кучиња, па затоа од фундаментално значење е промовирање на едукативни кампањи. За да се постигнат споменатите резултати, во овие кампањи покрај сопствениците на животни, ќе се вклучат сите граѓани (возрасни, млади и деца) со вклучување на сите релевантни чинители (на пример, училиштата и медиумите), како и луѓето кои работат со животни (односно ветеринарите, ветеринарните техничари, раководителите на приватните ветеринарни станици итн.) преку организирање на јавни трибини, едукативни предавања, интерактивни работилници, хуманитарни акции и сл. Тука, особено се истакнува

делот на едукација кај најмладите, бидејќи е многу важно да знаат како да се однесуваат со бездомно куче и како да му пристапат.

Главните аспекти се однесуваат на следново:

- Да се воведи концептот на одговорно сопствеништво, вакцинација, идентификација и регистрација, како и редовно прочистување од надворешни и внатрешни паразити;

- Да се поттикнат и промовираат најдобрите практики од соседните земји;
- Да се едуцираат граѓаните и да се промовира почитувањето на биолошките, психолошките и етолошките потреби на милениците;
- Да се поттикнат волонтерството во прифатилиштата за кучиња и одговорното вдомување;
- Да се охрабри вдомувањето на бездомни кучиња;
- Да се поттикнат луѓето да пријавуваат малтретирање, злоупотреба и убиство на животни до соодветните органи.

Начела на функционирање на Прифатилиштето за кучиња ЈКП “Комуналец”- Прилеп

Прифатилиштето за кучиња е изградено според пропишани стандарди од Агенцијата за храна и ветеринарство, претставува градба од отворен тип од 13 индивидуални боксови. Сместено е во населба Сточен пазар со оддалеченост 600 -650 метри од најблиските живеалишта од градот на адреса “Трајко Николоски” бб.

Носители на дејноста се: Доктор по ветеринарна медицина, двајца ветеринарни техничари и еден заловувач (сите сертифицирани од Факултетот за ветеринарна медицина, Скопје) Искуството во ветеринарната практика и работата со кучињата го демонстрираат преку професионални вештини при работата, го познаваат Законот за здравствена заштита и благосостојба на животните и се залагаат за негово применување во практика.

Теренската контрола подразбира присутност на теренот, прибирање на информации од граѓаните, запознавање со движењето на бездомните кучиња, контакти со граѓаните и советување за правилно постапување со животните.

Ветеринарната заштита на животните се обезбедува од страна на персоналот на избраната по тендер ветеринарна установа.

Сместувањето на кучињата во Прифатилиштето “ЈКП Комуналец” е привремено. Кучињата се заштитени, безбедни, се негуваат и социјализираат. За нивната исхрана се користи специјална цврста храна за кучиња од производител избран по тендер.

Носители на дејноста се: Доктор по ветеринарна медицина, двајца ветеринарни техничари и еден заловувач (сертифицирани од Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје)

Р.бр.	РАБОТНО МЕСТО	Број на извршители, 2022
1	Доктор по ветеринарна медицина	1
2	Референт-шинтер	1
3	Заловувачи на животни	2
4	Хигиеничар	
	Вкупно:	4

Ветеринарната заштита на животните се обезбедува од страна на персоналот на избраната по тендер ветеринарна установа.

За целосно да се спроведе Програмата за работа во 2022 год. Потребно е да се обезбедат финансиски средства за трошоци од бруто/нето плата на вработените. СО оглед на тоа што ЈКП “Комуналец” – Прилеп, нема приходи по овој основ, потрено е Локалната самоуправа да даде согласност за план за вработување на три дополнителни извршители. за личен доход и поважечки колективен договор: Новогодишна награда, Регрес за годишен одмор и Јубилејна награда.

Р. бр.	Работна позиција	Извршител/ 2022	Извршител/ 2023	Бруто плата/мес.	Вкупно годишно 2022
1	Доктор по ветеринарна медицина	1/12	1	42.496,00	509.952,00
2	Референт-шинтер	1/12	1	36.796,00	441.552,00
3	Заловувач на животни	2/12	2	35.156,00	421.187,00
4	Хигиеничар		1	30.799,00	369.588,00
ВКУПНО:		4/12	5/12	145.247,00	1.742.279,00

Табеларен приказ на додатоци на плата 2022/2023

Р. бр	Работна позиција	Извршители /месеци 2022	Извршители /месеци 2023	НН/ регрес за ГО	Вкупно годишно 2022
1	Доктор по ветеринарна медицина	1/12	1	30.434,00	30.434,00
2	Референт-шинтер	1/12	1	30.434,00	30.434,00
3	Заловувач на животни 1	1/12	1	30.434,00	30.434,00
4	Заловувач на животни 2	1/12	1	30.434,00	30.434,00
ВКУПНО:		4/12 мес.	4/12 мес.		121.736,00

Забелешка : До колку се обезбедат потребните инвестиции од специјалното возило за заловување , тогаш во делот на трошоци по основ на исплата на плати и надоместоци од плати ќе биде зголемен во зависност од потребата за реализирање во целост на неопходната работа која произлегува од опкружувањето .

- Заловување и транспорт

Процесот на заловување на бездомните кучиња претставува првата процедура во прифаќање на кучињата. Квалитетот на заловувањето, однесувањето на персоналот кон јавноста и особено кон заловените животни дава позитивна слика за целата активност, секако без да ги траумира животните, изложи на физичка и психолошка болка, а последователно и да не предизвика несакани реакции од лицата во

непосредната околина кои се грижат за кучињата, но и случајните минувачи. Заради тоа, персоналот е соодветно подготвен и сертифициран за користење на методите за хумано заловување, без предрасуди кон бездомните кучиња и способен да контактира со луѓето на начин кој нема да ја компромитира акцијата. Работниците ангажирани за заловување на бездомните животни се опремени со соодветна униформа и средства за лична заштита, како и опрема: соодветно возило и приколка, јамки и мрежи за заловување, корпи-кафези за транспорт, околувратници и водилки, соодветни средства и опрема за евиденција и идентификација на заловените животни.

Транспортот од местото на заловување до стационарот се врши со специјално возило опремено со соодветна опрема за сместување на животните.

Униформите и возилото се видно обележени со натпис.

ГОДИШНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ


Во 2019 година, се заловени вкупно 140 кучиња, 78 женски и 62 машки

Во 2020 година, се заловени вкупно 110 кучиња, 60 женски и 50 машки

Во 2021 година, се заловени 92 кучиња, 62 женски и 30 машки

Во 2022 година, до 8 месец се заловени 65 кучиња, 39 женски и 26 машки

Во 2023 година, се планира заловување на минимум 100 кучиња



- Бездомните кучиња се вклучуваат во Програмата за здравствена заштита по следниот редослед:

-

- ✚ Микрочипирање
- ✚ Тестирање за Лајшманија по акредитирана медота на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје
- ✚ Дехелминтизација (третман против вантрешни паразити)
- ✚ Третман против надворешни паразити
- ✚ Стерилизација/кастрација
- ✚ Вакцинација против Беснило

Сите третмани се значајни за да се добие куче кое е здраво и идентифицирано во дата база на единствен систем за регистрација и идентификација во државата, да се исклучи постоење на Лајшманија која може да ја пренесува на други кучиња и луѓе, да се спречи ширење на паразитарни и заразни болести, нема да се размножува и многу е важно што придонесува за спречувањето на Беснило. Истовремено, со престојот во Прифатилиштето во период од 30 дена, кучето добива шанса да биде вдомено или со ушна маркица вратено на локацијата каде што е заловено.

Покрај здравствената заштита која им се овозможува на заловените кучиња трошокот кој се прави кон избраната ветеринарна установа, Прифатилиштето има годишни трошоци во потрошен материјал, ситен инвентар и храна за кучињата.

Финансиска рамка за трошоци за здравствена заштита за 2023

Р. Бр.	Заловени и третирани кучиња	Број на кучиња	Вкупен трошок за здравствена заштита за едно куче	Вкупен трошок за здравствена заштита вкупно
1.	Здравствена заштита на машки кучиња	50	3435,00	171,750,00
2.	Здравствена заштита на женски кучиња	50	4851,00	242,550,00
Вкупно:				414.300,00

Р. Бр.	Цена на храната за кучиња за еден кг	Трошок за еден месец	Вкупен трошок за една година
1.	75,00	6000,00	72,000,00
Вкупно:			72,000,00

Инвестиционен план

Сет Дувалка за заловување на бездомни кучиња

	Продукти во сетот	Количина	Цена во ден. + ДДВ 18%
1.	Цевка за дување со прилагодување на уста 1,5 метар должина, ширина 14 мм	1	
2.	Лесен шприц со цевка од 5 мл	5	
3.	Игла за дувалка ширина 1,2мм / должина 38мм	5	
4.	Игла за обука ширина 1,5мм / должина 30мм	5	
5.	Комплет за полнење, шприцеви од 5 мл	1	
6.	Сет за чистење со волнена четка, ширина 14мм	1	
7.	Футрола за дувалката	1	
			40.000,00

Рабиес ракавици (ракавици за максимална заштита од пенетрација на заби)

1.	Дизајнирани за максимално и вешто ракување со кучиња		
2.	Отпорни на сечење		
3.	Огноотпорни		
4.	Обезбедуваат заштита од пенетрација на заби		
5.	Дебелина од 31цм со силна внатрешна постава за да спречи оштетување на раката		
6.	Количина	3	
		6.000,00	18.000,00

Кафез за куче

1.	Со преклопување, силен и издржлив, самоактивиращки		
2.	Се активира со затворање (спуштање) на вратата и самозаклучување под дејство на мала тежина на кучето, на специјална плоча монтирана на подот		
3.	Механизмите се лоцирани во надворешноста на кафезот за да се превенира самоослободување на кучето		
4.	Конструкцијата е од мрежеста и издржлива мрежа со големина од 5.08 x 5.08 цм, направена од челик, а обложена со цинк		
5.	Димензии: должина 131 цм ширина 52 цм висина 61 цм		

	Тежина 17 кг		
6.	Количина	5	
		9.000,00	45.000,00

Флексибилен фаќач за кучиња

1.	Флексибилен, со висок квалитет		
2.	Создаден е од флексибилна поликарбонатна шипка, со должина од 1200мм, покриена е со пластика		
3.	Фаќач кој работи на принцип прилепување, плетениот кабел се фиксира на главата на животното и со отпуштање, автоматски се создава околувратник		
4.	Количина	5	
		6.000,00	30.000,00

Фаќач со брзо автоматско ослободување

1.	Пластично обложена јамка која се фиксира, се затегнува и автоматски се заклучува		
2.	Кабел кој овозможува лизгање на јамката, со цврст столб за безбедно повлекување, задржување и затегнување на главата на животното		
3.	Должина 152 цм		
4.	Количина	5	
		7.500,00	37.500,00

Дрвени куќарки за кучиња

1.	Дрвена куќарка за куче која многу лесно се монтира, водоотпорна и лесна за одржување и чистење	Количина		
2.	Димензии за средна: (надворешно) Должина 104 цм Ширина 76 цм Висина 79 цм (внатрешно) Должина 89 цм Ширина 58 цм Висина 68 цм	6	13.000,00	78.000,00
3.	Димензии за голема:	9	15.000,00	135.000,00

(надворешно) Должина 122 цм Ширина 93 цм Висина 95 цм			
(внатрешно) Должина 106 цм Ширина 75 цм Висина 84 цм			
			213.000,00

Пнеуматска пушка за успивање на животни (со анестетик)

1.	Вкупна должина: 113 цм		
2.	Тежина: 3,3 кг		
3.	Цевка: 80цм калибар: 11/13/16 мм според изборот 1, 2, 3 и 5 мл стрелки во калибар од 11мм, 5, 10, 15 и 20 мл во калибар од 13мм 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 мл во калибар од 16мм		
4.	Домет: 60-70 метри, максимум 130 м зависно од стрелките		
5.	Притисок на воздух: континуирано до 16 бари		
6.	Снабдување со воздух: CO2 ампули 16 или 45 грами		
7.	Енергија на стрелките: поголема од 7,5 J (џули)		
8.	Количина	1	
		120.000,00	120.000,00

Техничка спецификација на возилото:

Возило со две седишта	
Мотор дизел мин. ЕУ 5 стандард	
Работна зафатнина: мин. 1200 цм3	
Максимална силина мин. 66Kw	
Должина на возилото мин.4700мм	
Менувач мануелен	
Серво управувач со висинско подесување	
Електрика на предни стакла	
Клима уред (греење и ладење)	
Централно заклучување и отклучување	
Лизгачки врати од лева страна и десна страна	
Резервно тркало со димензии исти како возилото	

Систем на кочници со ABS или еквивалентно	
Воздушно перниче за возач	
Десет метални транспортни кафези	
Нелизгачки материјал на патос/под	
Полици за сместување на опрема	
ПП апарат С-6	
Гаранција на возилото со минимум 3 (три) години или изминати 100.000 км	
Апарат за дезинфекција на раце – опција	
Систем за навигација со полнач за навигација	
Цена во ден. + ДДВ 18%	3.000.000,00

НАПОМЕНА: Специјалното возило планирано во оваа Програма за работа ќе се набави, односно е потпишан договорот за негова набавка преку Програмата за поддршка на Пелагонискиот плански регион, со поддршка од финасиски средства од Министерството за Локална самоуправа. Останатите планирани набавки ќе се реализираат во соработка и врз основа на финасиските можности на Локалната самоуправа.

Табеларен приказ на сите планирани трошоци за 2023 година:

Р. бр.	Трошоци за стационар	Количина	Ед. цена	Вкупно планирано за 2023 година врз база на 2022 година
1	Гориво	1.500л	100,00	150.000,00
2	Ситен потрошен материјал (вкупно)			80.000,00
3	Храна за кучиња	1.200кг	75,00	90.000,00
4	Потрошена енергија	KW		40.000,00
5	Потрошена вода	M3		10.000,00
7	Трошоци по тужби од граѓани за оштета		60,000,00	1.300.000,00
8	Трошоци за ветеринарни услуги	100	3435,00 м 4851,00 ж	414.300,00
	Вкупно:			2.084.300,00

РЕКАПИТУЛАР

Р. бр.	Основни трошоци за прифатилиштето за 2023 година	Вкупно/ден.
1.	Вкупно потребни финансиски средства за плати	1.742.279,00
2.	Вкупно потребни финансиски средства по колективен договор (4 вработени)	213.038,00
3.	Ветеринарни услуги, храна и исплата на оштета, гориво, потрошен материјал, енергија и вода	2.084.300,00
Вкупно:		<u>4.039.617,00</u>
4.	Инвестициска програма	3,503,500,00
Вкупно трошоци + инвестиции		<u>7.543.117,00</u>

- Вкупно потребни финансиски средства за 2023 година, за непречено функционирање на прифатилиштето за бездомни кучиња, Локалната самоуправа потребно е да обезбеди **4.039.617,00.**
- Инвестициските потреби со вредност од **3.503.500,00** денари, да се овозможат во зависност од финасиската состојба на Локалната самоуправа во 2023 година.

Изготвил:

Лилјана Пурдеска Силјаноска
Тања Барлакоска

Одобрил:

Снежана Николова

ЈКП „Комуналец“ - Прилеп
Рубинчо Абрашоски

директор